

05. Правосудство

05. Administration of justice

05. Правосудство

Методолошки објаснувања.....	186
T-05.1: Пријавени и обвинети полнолетни лица според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2018.....	188
T-05.2: Пријавени и обвинети деца според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2018.....	188
T-05.3: Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2018.....	191
G-05.1: Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела според годината на извршување на делото.....	192
G-05.2: Пријавени, обвинети и осудени деца според годината на извршување на делото.....	192
G-05.3: Осудени полнолетни сторители на кривични дела според изречената казна во 2018 година.....	193
T-05.4: Осудени деца според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2018.....	195
T-05.5: Пријавени полнолетни лица според групите на кривични дела.....	196
T-05.6: Пријавени деца според групите на кривични дела.....	196
T-05.7: Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела.....	197
T-05.8: Осудени деца според групите на кривични дела.....	197
T-05.9: Судови од општа надлежност.....	198
T-05.10: Начин на решавање на предметите и одлучување во Уставниот суд на Република Северна Македонија.....	198
T-05.11: Структура на предметите во работа според видот на надлежноста на Уставниот суд на Република Северна Македонија.....	199
T-05.12: Адвокати и адвокатски приправници.....	199

05. Administration of justice

Notes on methodology	187
T-05.1: Reported and accused adult perpetrators by type of criminal offence and decision, 2018.....	188
T-05.2: Reported and accused juvenile perpetrators by type of criminal offence and decision.....	188
T-05.3: Convicted adult perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2018.....	191
G-05.1: Reported, accused and convicted adult perpetrators of criminal offences, by year of committing the crime.....	192
G-05.2: Reported, accused and convicted children in conflict with the law, by year of committing the crime.....	192
G-05.3: Convicted adult perpetrators of criminal offences according to the pronounced sentence, 2018.....	193
T-05.4: Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2018.....	195
T-05.5: Reported adult perpetrators by type of criminal offence.....	196
T-05.6: Reported juveniles by type of criminal offence.....	196
T-05.7: Convicted adult perpetrators by type of criminal offence.....	197
T-05.8: Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offence.....	197
T-05.9: Courts of general jurisdiction.....	198
T-05.10: Manner of case solving and decision making in the Constitutional Court of the Republic of North Macedonia.....	198
T-05.11: Structure of cases by type of competence of the Constitutional Court of the Republic of North Macedonia....	199
T.05.12: Lawyers and law clerks.....	199

Методолошки објаснувања

Извори и методи за прибирање на податоците

Статистиката на правосудството се темели на податоците што се прибираат од редовните статистички истражувања за сторителите на кривични дела. Други извори на податоци се: Министерството за правда, Адвокатската комора на Република Северна Македонија и Уставниот суд на Република Северна Македонија.

Опфат

Опфатот на криминалитетот како општествена негативна појава е целосен бидејќи со статистичките истражувања се опфаќаат сите полнолетни сторители на кривични дела и деца како сторители на кривични дела против кои е поведена постапка од надлежен орган (основно јавно обвинителство или основен суд), до донесувањето правосилна пресуда.

Единици на проучување се сторителите на кривични дела. Тоа се полнолетни лица и деца – лица што извршиле кривични дела како извршители, соизвршители, поттикнувачи или како помагачи.

Дефиниции

Полнолетни сторители на кривични дела се лица што во времето на извршувањето на делото имале навршено 18 години возраст, против кои постапката по кривичната пријава и претходната постапка е завршена правосилно. Терминот се однесува и на обвинети и на осудени лица против кои кривичната постапка е завршена правосилно.

Деца се лица што во времето на извршувањето на кривичното дело имале навршено 14 години, но не навршиле 18 години, лица против кои постапката по кривичната пријава не е поведена (отфрлена пријава) или подготвителната постапка е запрена, против кои е поднесен предлог за изрекување казна/мерка, кривичната постапка пред советот за малолетници е запрена и против кои се изречени казни.

Податоците за обвинети полнолетни лица се однесуваат на сите полнолетни лица против кои е поднесен обвинителен акт во судот, обвинителен предлог против кој кривичната постапка е завршена правосилно со одлука на судот со која: постапката е запрена или обвинението е отфрлено, сторителот е ослободен од обвинението, обвинението е одбиено, изречена е мерка на безбедност, без изрекување казна или сторителот е прогласен за виновен.

Податоците за обвинети деца се однесуваат само на оние лица против кои кривичната постапка поведена пред советот за деца е завршена правосилно со одлука со која е запрена постапката или е изречена казна во односната година.

Осудени полнолетни лица се полнолетни лица прогласени виновни и против кои се изречени казни. За кривични дела на кривично одговорните сторители може да им се изречат следниве казни: затвор, парична казна, забрана за вршење професија, дејност или должност, забрана за управување со моторно возило и протерување странец од земјата.

Спрема кривично одговорните сторители може да се применат и алтернативни мерки само кога се исполнети определени законски предуслови и одредби. На сторителите на кривичните дела може да им се изречат следниве алтернативни мерки: условна осуда, условна осуда со заштитен надзор, условно прекинување на кривичната постапка, општокорисна работа, судска опомена и куќен затвор.

Податоците за осудените лица за кривични дела се однесуваат на сите полнолетни лица и деца, лица осудени со правосилна судска одлука на основните судови.

Осудени деца се лица сторители на кривични дела на кои им се изречени санкции затвор за деца и воспитни мерки (укор, упатување во дисциплински центар за деца, засилен надзор од родителите, посвоителот или старателот, засилен надзор во друго семејство и засилен надзор од социјалниот орган).

Notes on methodology

Sources and methods of data collection

Judiciary statistics are based on data collected through regular statistical surveys on the number of perpetrators of criminal offences. Other data sources are: the Ministry of Justice, the Bar Association of North Macedonia and the Constitutional Court of the Republic of North Macedonia.

Scope

The coverage of crime as a negative social phenomenon is complete, since statistical surveys cover all adult and child perpetrators of criminal offences who are subject of a relevant procedure by the competent authority (Basic Public Prosecutor's Office or a Court of Original Jurisdiction) until the passing of an effective judgment.

Units of observation are perpetrators of criminal offences. They are adults or children who perpetrated criminal offences as direct perpetrators, accomplices, instigators or assistants.

Definitions

Adult perpetrators of criminal offences are persons who, at the time of perpetration of the criminal offence, have reached 18 years of age, against whom proceedings based on the criminal charges and previous proceedings have been concluded. The term also refers to indicted and convicted persons against whom criminal proceedings have been concluded.

Child perpetrators of criminal offences are persons who reached, at the time of perpetration of the criminal offence, the age of 14, but not yet the age of 18, persons against whom the criminal proceedings were not initiated (the charges were dropped), or the committal proceedings have been terminated, or a proposal for sentencing a penal sanction was filed, as well as persons against whom the proceedings before the juvenile council were terminated and against whom sanctions were pronounced.

The data on accused adult perpetrators refer to all persons against whom, after an indictment, charges were brought and the criminal proceedings were effectively completed with a valid court decision, whereby the proceedings were terminated or the indictment was rejected and the perpetrator was acquitted, the indictment was rejected, a security measure was pronounced, without pronouncing a sentence, or the perpetrator was found guilty.

Data on accused child perpetrators refer only to children against whom criminal proceedings through a child council have been concluded with a valid court decision, whereby the legal proceedings have been terminated by the council or a penal measure has been imposed (juvenile imprisonment or corrective measures).

Convicted adults are adult persons who were found guilty as charged and against whom punishments have been imposed. The criminally accountable persons can be sentenced as follows for the crimes they have committed: imprisonment, fine, a ban from performing their profession, activity or duty and expulsion of a foreigner from the country. Alternative measures may be applied to convicted perpetrators only when certain legal pre-conditions and provisions are met. The following alternative measures may be applied to perpetrators of crimes: probation, probation with a protective supervision, probationary suspension of the criminal procedure, community service, court reprimand and house arrest.

The data on persons convicted for criminal offences refer to all adults and children convicted by an effective court judgment of the courts of original jurisdiction.

Convicted children are perpetrators of criminal offences against whom penal measures have been imposed - child imprisonment or educational measures (rebuke, sending to a disciplinary center for child, measures of intensified supervision by parents, by the adoptive parent or by the guardian, intensified supervision in another family and intensified supervision by the social agency).

T-05.1: Пријавени и обвинети полнолетни лица според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2018

	Групи на кривични дела против: /					
	вкупно	животот и телото	слободите и правата на човекот и граѓанинот	честа и угледот	половата слобода и половиот морал	имотот
	Total	Life and body	The freedoms and rights of humans and citizens	Honour and reputation	Sexual freedom and sexual morality	Property
Кривични пријави	19 779	985	563	7	70	11 491
Познати сторители	11 609	969	464	1	62	4 056
Исход од постапката						
Отфрлена пријава	4 721	425	211	1	12	1 379
Прекината истрага	5	1	-	-	-	1
Запрена истрага	154	6	8	-	7	53
Поднесен обвинителен акт-предлог	6 729	537	245	-	43	2 623
Непознати сторители	8 170	16	99	6	8	7 435
Обвинети	6 829	1 027	288	1	53	2 582
Исход од кривичната постапка						
Запрена постапка	441	246	32	1	4	89
Ослободени од обвинение	244	48	16	-	5	57
Обвинението е одбиено	272	68	17	-	-	95
Изречена мерка на безбедност без изрекување казна	15	6	4	-	-	2
Прогласени за виновни	5 857	659	219	-	44	2 339

T-05.2: Пријавени и обвинети деца според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2018

	Групи на кривични дела против: /			
	вкупно	животот и телото	слободите и правата на човекот и граѓанинот	половата слобода и половиот морал
	Total	Life and body	The freedoms and rights of humans and citizens	Sexual freedom and sexual morality
Кривични пријави	554	60	7	2
Исход од постапката				
Постапката не е поведена	158	17	1	1
Подготвителната постапка е запрена	78	7	-	-
Поднесен предлог за изрекување казна/ мерка	318	36	6	1
Обвинети	403	48	2	2
Исход од кривичната постапка				
Запрена постапка пред советот	73	4	-	-
Одлука за примена на мерка на безбедност	-	-	-	-
Одлука за изрекување казна/воспитна мерка	330	44	2	2

T-05.1: Reported and accused adult perpetrators by type of criminal offence and decision, 2018

Type of crime against						
јавните финансии, платниот промет и стопанството	правниот сообраќај	безбедноста на јавниот сообраќај	вооружените сили	јавниот ред	други групи на кривични дела и вон Кривичниот законик	
Public finances, payment operations and the economy	Legal transactions	Traffic safety	The armed forces	The public order	Other crimes and those outside Criminal Law	
272	394	2 573	6	785	2 633	Criminal charges
210	365	2 400	6	751	2 325	Known perpetrators
						Result of proceedings
77	113	1 200	-	242	1 061	Complaints dismissed
1		1	-	-	1	Investigations suspended
6	5	9	-	15	45	Investigations halted
126	247	1 190	6	494	1 218	Indictment
62	29	173	-	34	308	Unknown perpetrators
152	176	1 009	2	548	991	Indicted persons
						Result of proceedings
5	8	15	-	14	27	Investigation terminated
19	9	8	-	17	65	Charges dropped
9	5	11	-	32	35	Charges rejected
-	-	-	-	2	1	Security measure prior to sentencing
119	154	975	2	483	863	Convicted persons

T-05.2: Reported and accused juvenile perpetrators by type of criminal offence and decision, 2018

Type of crime against					
имотот	правниот сообраќај	безбедноста на јавниот сообраќај	јавниот ред	други групи на кривични дела и вон Кривичниот законик	
Property	Legal transactions	Traffic safety	The public order	Other crimes and those outside Criminal Law	
356	1	38	59	31	Criminal charges
					Result of proceedings
100	-	15	15	9	No action taken
55	-	2	9	5	Committal proceedings terminated
201	1	21	35	17	Penalties prescribed
249	2	27	56	17	Indicted persons
					Result of proceedings
61	1	2	3	2	Investigation terminated by juvenile court
-	-	-	-	-	Security measures
188	1	25	53	15	Punishment and correctional measures

Т-05.3: Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2018


	Групи на кривични дела против: /					
	вкупно	животот и телото	слободите и правата на човекот и граѓанинот	честа и угледот	половата слобода и половиот морал	имотот
	Total	Life and body	The freedoms and rights of humans and citizens	Honour and reputation	Sexual freedom and sexual morality	Property
Вкупно	5 857	659	219	-	44	2 339
Главна казна						
Затвор	1 246	107	20	-	32	687
Доживотен затвор	1	-	-	-	-	-
Затвор од 20 години	2	1	-	-	1	-
Над 10 до 15 години	14	2	-	-	6	6
Над 5 до 10 години	27	4	-	-	4	10
Над 3 до 5 години	81	2	-	-	10	28
Над 2 до 3 години	94	7	-	-	3	38
Над 1 до 2 години	231	5	2	-	1	150
Над 6 до 12 месеци	360	29	3	-	5	228
До 6 месеци	436	57	15	-	2	227
Парична казна	1 052	138	29	-	1	193
До 5000 денари	42	6	2	-	-	10
Од 5001 до 10000 денари	30	6	1	-	-	13
Од 10001 до 30000 денари	691	97	19	-	1	101
Над 30000 денари	289	29	7	-	-	69
Вкупно изречени алтернативни мерки	3 454	411	170	-	10	1 436
Условна осуда - затвор	3 307	371	167	-	10	1 402
Условна осуда - парична казна	108	28	2	-	-	28
Судска опомена	39	12	1	-	-	6
Општокорисна работа	-	-	-	-	-	-
Поранешни осудувања	1242	78	55	-	9	710
За истовидни дела	507	30	20	-	2	262
За други дела	497	20	20	-	3	338
За истовидни и други дела	238	28	15	-	4	110

T-05.3: Convicted adult perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2018

Type of crime against						
јавните финансии, платниот промет и стопанството Public finances, payment operations and the economy	правниот сообраќај Legal transactions	безбедноста на јавниот сообраќај Traffic safety	вооружените сили The armed forces	јавниот ред The public order	други групи на кривични дела и вон Кривичниот законик Other crimes and those outside Criminal Law	
119	154	975	2	483	863	Total
						Main penalty
11	12	52	-	124	201	Prison sentences
-	-	-	-	-	1	Life imprisonment
-	-	-	-	-	-	Imprisonment of 20 years
-	-	-	-	-	-	Over 10 to 15 years
-	-	-	-	1	8	Over 5 to 10 years
4	-	-	-	9	28	Over 3 to 5 years
-	-	5	-	7	34	Over 2 to 3 years
1	2	9	-	19	42	Over 1 to 2 years
1	1	11	-	46	36	Over 6 to 12 months
5	9	27	-	42	52	Up to 6 months
32	20	515	-	43	81	Fines
5	1	14	-	2	2	Up to 5000 denars
2	-	2	-	-	6	5001 - 10000 denars
18	9	382	-	29	35	10001 - 30000 denars
7	10	117	-	12	38	Over 30000 denars
72	120	1	2	313	919	Total - Alternative measures
66	119	1	2	299	870	Probation - imprisonment
5	1	-	-	2	42	Probation - fine
1	-	-	-	12	7	Court reprimand
-	-	-	-	-	-	Community service
20	20	56	-	70	224	Previous convictions
8	9	28	-	37	111	For similar offences
6	10	27	-	31	42	For other offences
6	1	1	-	2	71	For similar and other offences


Г-05.1: Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела според годината на извршување на делото

G-05.1: Reported, accused and convicted adult perpetrators of criminal offences, by year of committing the crime




Г-05.2: Пријавени, обвинети и осудени деца според годината на извршување на делото

G-05.2: Reported, accused and convicted children in conflict with the law, by year of committing the crime



Г-05.3: Осудени полнолетни сторители на кривични дела според изречената казна во 2018 година

G-05.3: Convicted adult perpetrators of criminal offences according to the pronounced sentence, 2018



Т-05.4: Осудени деца според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2018

	Групи на кривични дела против: /				
	вкупно	животот и телото	слободите и правата на човекот и граѓанинот	честа и угледот	половата слобода и половиот морал
	Total	Life and body	The freedoms and rights of humans and citizens	Honour and reputation	Sexual freedom and sexual morality
Вкупно	330	44	2	-	2
Малолетнички затвор	3	-	-	-	-
До 10 години	-	-	-	-	-
Над 8 до 10 години	-	-	-	-	-
Над 5 до 8 години	1	-	-	-	-
Над 3 до 5 години	-	-	-	-	-
Над 2 до 3 години	1	-	-	-	-
До 2 години	1	-	-	-	-
Воспитни мерки	327	44	2	-	2
Укор	45	7	-	-	-
Упатување во дисциплински центар за малолетници	-	-	-	-	-
Мерки на засилен надзор од родител/старател	144	21	1	-	-
Засилен надзор во друго семејство	-	-	-	-	-
Засилен надзор од органот на старателство	122	15	1	-	2
Упатување во воспитна установа	8	-	-	-	-
Упатување во воспитно-поправен дом	8	1	-	-	-
Мерки на безбедност	-	-	-	-	-
Поранешни осудувања	23	1	-	-	1
За истовидни дела	18	1	-	-	1
За други дела	4	-	-	-	-
За истовидни и други дела	1	-	-	-	-

T-05.4: Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2018

Type of crime against					
имотот	правниот сообраќај	безбедноста на јавниот сообраќај	јавниот ред	други групи на кривични дела и вон Кривичниот законик	
Property	Legal transactions	Traffic safety	The public order	Other crimes and those outside Criminal Law	
188	1	25	53	15	Total
3	-	-	-	-	Juvenile imprisonment
-	-	-	-	-	Up to 10 years
-	-	-	-	-	Over 8 to 10 years
1	-	-	-	-	Over 5 to 8 years
-	-	-	-	-	Over 3 to 5 years
1	-	-	-	-	Over 2 to 3 years
1	-	-	-	-	Up to 2 years
185	1	25	53	15	Educational measures
24	-	12	2	-	Rebuke
-	-	-	-	-	Referral to a disciplinary centre for juveniles
87	1	9	22	3	Measures of intensified supervision by the parents or the guardian
-	-	-	-	-	Intensified supervision in another family
63	-	4	25	12	Intensified supervision by the social agency
4	-	-	4	-	Referral to a correctional institution
7	-	-	-	-	Referral to a reformatory
-	-	-	-	-	Security measures
17	-	1	3	-	Previous convictions
14	-	-	2	-	For similar offences
3	-	-	1	-	For other offences
-	-	1	-	-	For similar and other offences

T-05.5: Пријавени полнолетни лица според групите на кривични дела

T-05.5: Reported adult perpetrators by type of criminal offence

	2014	2015	2016	2017	2018	
Вкупно	37 164	26 069	20 502	20 582	19 779	Total
Кривични дела против животот и телото	1 006	939	898	796	985	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	429	534	477	556	563	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	11	5	3	19	7	Crimes against honour and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	88	74	88	64	70	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	421	470	422	353	434	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	310	344	419	376	272	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	25 745	15 856	12 262	12 816	11 491	Crimes against property
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	419	386	275	331	350	Crimes against the general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста во јавниот сообраќај	2 849	2 710	2 679	2 628	2 573	Crimes against traffic safety
Кривични дела против правосудството	285	334	333	299	282	Crimes against the administration of justice
Кривични дела против државата	3	32	13	6	13	Crimes against the state
Кривични дела против службената должност	566	664	613	593	640	Crimes against official duty
Останати кривични дела	4 993	3 676	2 020	1 716	2 072	Other crimes
Кривични дела предвидени со посебни закони	39	45	-	29	27	Crimes envisaged by special laws

T-05.6: Пријавени деца според групите на кривични дела

T-05.6: Reported juveniles by type of criminal offence

	2014	2015	2016	2017	2018	
Вкупно	972	772	587	578	554	Total
Кривични дела против животот и телото	64	68	53	55	60	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	5	3	11	8	7	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	-	1	-	-	-	Crimes against honour and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	25	19	4	-	2	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	1	1	-	2	2	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	5	2	5	2	-	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	654	520	399	374	356	Crimes against property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	29	33	25	38	38	Crimes against traffic safety
Кривични дела против правосудството	2	1	3	3	-	Crimes against the administration of justice
Останати кривични дела	187	124	87	96	89	Other crimes

T-05.7: Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела

T-05.7: Convicted adult perpetrators by type of criminal offence

	2014	2015	2016	2017	2018	
Вкупно	11 683	10 312	8 172	6 273	5 857	Total
Кривични дела против животот и телото	924	790	761	664	659	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	301	272	321	234	219	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	1	1	-	1	-	Crimes against honour and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	49	56	39	38	44	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	275	308	301	252	215	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	277	277	261	177	119	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	3 965	4 296	3 370	2 427	2 339	Crimes against property
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	117	126	98	83	81	Crimes against the general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста во јавниот сообраќај	1 708	1 432	1 322	1 165	975	Crimes against traffic safety
Кривични дела против правосудството	129	133	118	122	99	Crimes against the administration of justice
Кривични дела против државата	2	10	14	18	-	Crimes against the state
Кривични дела против службената должност	243	201	113	96	92	Crimes against official duty
Останати кривични дела	3 660	2 388	1 415	974	1 000	Other crimes
Кривични дела предвидени со посебни закони	32	22	39	22	15	Crimes envisaged by special laws

T-05.8: Осудени деца според групите на кривични дела

T-05.8: Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offence

	2014	2015	2016	2017	2018	
Вкупно	461	348	468	368	330	Total
Кривични дела против животот и телото	47	43	70	29	44	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	-	2	7	2	2	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	-	1	-	-	-	Crimes against honour and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	14	13	7	2	2	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	1	-	2	-	-	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	3	5	4	1	2	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	267	198	257	251	188	Crimes against property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	14	28	22	32	25	Crimes against traffic safety
Кривични дела против правосудството	3	3	2	2	-	Crimes against the administration of justice
Останати кривични дела	112	55	97	49	67	Other crimes

T-05.9: Судови од општа надлежност

T-05.9: Courts of general jurisdiction

	Судови/Courts						Судии/Judges					
	вкупно	врховен	виш управен	управен	апела- циски	основни	вкупно	врховен	виш управен	управен	апела- циски	основни
	Total	Supreme	Higher adminis- trative	Adminis- trative	Appel- late	Courts of first instance	Total	Supreme	Higher adminis- trative	Adminis- trative	Appel- late	Courts of first instance
2011	34	1	1	1	4	27	685	23	13	30	109	510
2012	34	1	1	1	4	27	668	20	11	29	105	503
2013	34	1	1	1	4	27	656	23	10	30	109	484
2014	34	1	1	1	4	27	629	22	10	30	101	466
2015	34	1	1	1	4	27	551	19	9	28	86	409
2016	34	1	1	1	4	27	557	24	12	29	92	400
2017	34	1	1	1	4	27	540	23	12	29	93	383
2018	34	1	1	1	4	27	506	21	13	31	85	356

Извор: Министерство за правда

Извор: Судски совет на Република Северна Македонија

Source: Ministry of Justice

Source: Judicial Council of the Republic of North Macedonia

T-05.10: Начин на решавање на предметите и одлучување во Уставниот суд на Република Северна Македонија

T-05.10: Manner of case solving and decision making in the Constitutional Court of the Republic of North Macedonia

	2018	
Вкупно	211	Total
Одлуки за укинување	32	Decisions for repealing
Одлуки за поништување	22	Decisions for revoking
Одлуки за одбивање	1	Decisions for refusing
Одлуки за утврдување	1	Decisions for determining
Решенија за неповедување постапка	63	Decisions for not initiating a procedure
Решенија за отфрлање иницијатива/барање	83	Decisions for rejecting the initiative/request
Решенија за запирање постапка	3	Decisions for ending a procedure
Административно завршен (чл. 16, 13 и 15 од Деловникот на Судот)	1	According to articles 16, 13 and 15 of the Rules of Procedure of the Court
Предмети решени на друг начин	5	Cases solved in another way

Извор: Уставен суд на Република Северна Македонија

Source: Constitutional Court of the Republic of North Macedonia

T-05.11: Структура на предметите во работа според видот на надлежноста на Уставниот суд на Република Северна Македонија

T-05.11: Structure of cases by type of competence of the Constitutional Court of the Republic of North Macedonia

2018		
Вкупно	137	Total
Оценка на уставноста и законитоста	126	Assessment of the constitutionality and legality
Барања за заштита на слободите и правата	11	Requests for protection of freedom and rights
Судир на надлежности	-	Competence collision
Одговорност на Претседателот на Републиката	-	Responsibility of the President of the Republic
Оценување на уставноста на програмите и статутите на политичките партии и здруженијата на граѓани	-	Assessment of the constitutionality of programmes and statutes of political parties and civil associations
Други надлежности на Уставниот суд	-	Other competences of the Constitutional Court

Извор: Уставен суд на Република Северна Македонија

Source: Constitutional Court of the Republic of North Macedonia

T-05.12: Адвокати и адвокатски приправници

T.05.12: Lawyers and law clerks

				2014	2015	2016	2017	2018
Адвокати	Lawyers	cé	all	2 221	2 411	2 503	2 644	2 722
		жени	females	807	978	1 058	1 350	1 398
		мажи	males	1 414	1 433	1 445	1 294	1 324
Адвокатски приправници	Law clerks	cé	all	224	157	180	183	193
		жени	females	132	106	109	106	111
		мажи	males	92	51	71	77	82
Адвокатски стручни соработници	Junior lawyers	cé	all	32	20	30	38	27
		жени	females	20	18	22	26	17
		мажи	males	12	2	8	12	10

Извор: Адвокатска комора на Северна Македонија

Source: Bar Association of the Republic of North Macedonia